

Врз основа на член 37 став 1 алинеа 5 од Статутот на Карате федерацијата на Македонија, Извршниот одбор на состанокот одржан на ден 17.02.2018 година го донесе следниот

П РА В И Л Н И К
за избор, финансирање и наградување на државните
репрезентативни селекции на Република Македонија
(пречистен текст)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат и уредуваат составот, изборот, финансирањето и наградувањето на репрезентативците и тренерите на државните репрезентации на Карате федерацијата на Македонија (во понатамошниот текст КФМ).

Член 2

Тренери на државна репрезентација се стручни лица на КФМ со индивидуални права и одговорности пред Извршниот одбор и истите се надлежни за подготовка на репрезентацијата на Република Македонија во сите возрасни категории (во понатамошниот текст – Тренери на државна репрезентација).

Тренерот на државната репрезентација за сениори во во борби и ката и тренерот на државната репрезентација за млади, кои учествуваат на Олимписки игри за сениори и млади, предлагаат Стручен тим кој го избира Извршниот одбор на КФМ.

Член 3

Тренерите на државната репрезентација се избираат за период кој го определува а Извршниот одбор на КФМ.

Член 4

Карате спортот на Република Македонија, на сите меѓународни натпревари го претставува државна репрезентација составена од каратисти регистрирани во Карате федерацијата на Македонија.

Сите официјални настапи на репрезентацијата се утврдуваат со годишната програма за меѓународни настапи и Календарот на Карате федерацијата на Македонија, усогласени со календарот на Европската (ЕКФ) и Светската (WKF) карате федерација, која на предлог на Стручниот совет ја донесува Извршниот одбор на КФМ.

Појаснување : не е потребно да се наведува Балкански Медитерански и др. затоа што тие се ионака во календарот на ЕКФ /WKF.

Член 5

Репрезентациите на КФМ учествуваат на официјалните Европски и Светски првенства организирани од ЕКФ и WKF и на Европски олимписки игри и Олимписки игри организирани од ЕОК и ИОК.

2. ДРЖАВНИ КАРАТЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

Член 6

Државните карате репрезентации се организираат на следниот начин:

А) За настап на Олимписки игри

1. репрезентација за сениори/ки во кумите и ката индивидуално;
2. репрезентација за млади во кумите и ката (16-18 години во годината на одржувањето на Олимписките игри за млади).

Б) За настап на Балканско првенство, Медитеранско првенство, Медитерански игри, Европско првенство и Светско првенство

1. репрезентација за сениори/ки во ката и кумите индивидуално и екипно;
2. репрезентација за јуниори/ки до 21 година во ката и кумите индивидуално.
3. репрезентација за јуниори/ки во ката и кумите индивидуално.
4. репрезентација за кадети/ки во ката и кумите индивидуално.
5. репрезентација за кадети/јунири во ката екипно.
6. репрезентација за натпреварувачи од 10-13 години во кати и кумите индивидуално и ката екипно.

Член 7

Извршниот одбор на КФМ, по правило за секоја репрезентација избира по еден тренер на државна репрезентација.

Извршниот одбор, по сопствена процена, може да избере еден тренер за повеќе репрезентации или за една репрезентација да избере два тренери.

3. СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА РЕПРЕЗЕНТАТИВЕЦ

Член 8

Условот за избор на репрезентативци за настап на Олимписки игри го утврдува за секој олимписки циклус Меѓународниот олимписки комитет.

Стекнување на статус на репрезентативец во сениорска категорија, а за учество на Европско и Светско првенство, се следните:

Сите натпреварувачи кои се кандидати во одредена категорија стартуваат под исти услови, без пренесување на бодови од претходната година.

Критериумите за стекнување статус на репрезентативец за Европско првенство се резултатите од:

- Државното првенство,
- Балканско првенство,
- Критериумски натпревар.

Како критериумски натпревари се сметаат:

- Премиер лига и
- Меѓународни натпревари од серија А и други меѓународни натпревари кои конкретно се утврдуваат од страна на Извршниот одбор на КФМ, а во согласност со Календарот на Светската карате федерација.

Критериумите за стекнување статус на репрезентативец за Светско првенство се резултатите од :

- Државното првенство,
- Балканското првенство,
- Критериумските натпревари и
- Европското првенство.

Коефициентите кои ги добиваат натпреварувачите се:

- Светско првенство - 12 поени,
- Европско првенство - 6 поени,
- Премиер лига - 5 поени,
- Натпревар од серија А или друг меѓународен натпревар- 3 поени
- Балканско првенство - 2 поени и
- Државно првенство 1 поен.

На Европското првенство настапуваат сите прворангирани кандидати согласно критериумите предвидени во табелата 1 и тоа:

Место	Бодови	ДП	БП	Серија А и др.	ПЛ
1	100	1	2	3	5
2	70	1	2	3	5
3/4	40	1	2	3	5
5	30	-	2	3	5

Скратениците на табелата преставуваат: ДП-Државно првенство, БП-Балканско првенство, Серија А-меѓународни натпревари од серија А и други меѓународни натпревари и ПЛ-Премиер лига.

За секоја добиена борба со противник (реална борба), на било кој натпревар определен во табелата, а кој се бодира за Европско првенство, се добиваат по 10 поени.

На Светско првенство настапуваат сите прворангирани кандидати согласно критериумите предвидени во табелата 2 и тоа:

1	2	3	4	5	6	7	8
Место	Бодови	ДП	БП	Серија А	ПЛ	ЕП	СП
1.	100	1	2	3	5	6	12
2.	70	1	2	3	5	6	12
3.	40	1	2	3	5	6	12
5.	30	-	-	3	5	6	12
7.	20	-	-	-	-	6	12

Скратениците на табелата преставуваат: ДП-Државно првенство, БП-Балканско првенство, Серија А-меѓународни натпревари од серија А и други меѓународни натпревари, ПЛ-Премиер лига, ЕП-Европско првенство и СП-Светско првенство.

Натпреварувачите покрај напред наведени бодови за Светското првенство ги добиваат и следните бодови:

1. За секоја борба добиена со противник се добиваат по 4 бода постигнати на:

- Балканско првенство,
- Светски куп,
- Премиер лига и
- Европско првенство.

2. За секоја добиена борба со противник на Државното првенство се добива по 8 бодови.

3. Право на настап на Светско првенство ќе добие прворангираниот кандидат кој има добиено најмалку 5 борби од критериумските натпревари и тоа:

- Балканско првенство,
- Светски куп,
- Премиер лига и
- Европско првенство.

4. Пласманските бодови се пресметуваат од добиените борби од критериумските натпревари :

- Балканско првенство минимум една добиена борба со противник,
- Светски куп, Премиер лига и Европско првенство со минимум 2 добиени борби со противник.

Во случај кога ист број имаат два натпреварувачи, во тој случај предност има оној кој е победник во нивната меѓусебна борба.

За да натпреварувачот стекне статус на репрезентативец е неопходно да ги исполнува условите за психофизичка и здравствена подготвеност, која се утврдува од страна на надлежни државни установи.

Кандидатите за репрезентација за Европското и Светското првенство се должни пред настапот по предлог на претседателот, да направат антидопинг контрола согласно одредбите од Правилникот.

Деца од 10-13 години стекнуваат статус на репрезентативци само со постигнати резултати и освоено пласман на државно првенство.

4. Во чл.9 ст.3 се менува табелата 1 и истата гласи:

5. Во чл.9 ст.7 се менува табелата бр.2 и истата гласи:

1	2	3	4	5	6
Место	Бодови	ДП	БП	Изб.турн.	Критер.натпр.
1.	100	2	2	3	2
2.	70	2	2	3	2
3.	40	2	2	3	2
5.	30	-	-	-	-
7.	20	-	-	-	-

Член 9

Условите за стекнување на статус репрезентативец на Европско првенство во категорија кадети, јуниори и јуниори до 21 година, се резултатите постигнати на следните натпревари:

- Државно првенство,
- Балканско првенство .

Коефициентите кои ги добиваат натпреварувачите се:

- Државно првенство -2 поена,
- Балканско првенство - 2 поена.

На Европско првенство настапуваат сите прворангирани кандидати, согласно критериумите предвидени со табела 1 и тоа:

1	2	3	4
2. Место	Бодови	ДП	БП
3.			
4. 1.	100	2	2
5. 2.	70	2	2
6. 3.	40	2	2
7. 5.	30	-	-
8. 7.	20	-	-

Бодовите на кандидатите по Табелата 1 се пресметуваат и тоа:

1. Коефициентот од натпреварите (колона 3, 4 и 5) се множи со бодовите од пласманот,
2. Натпреварувач/ка со најмногу освоени бодови е репрезентативец за Европско првенство,
3. Минимална психо-физичка подготвеност одредена од Стручен совет е услов за учество на Европско првенства.

Условите за стекнување на статус репрезентативец на Светско првенство во категорија кадети, јуниори и јуниори до 21 година, се резултатите постигнати на следните натпревари:

- Изборен турнир со коефициент-3,
- Критериумски натпревари со коефициент-2.

Изборниот турнир и критериумските натпревари се определуваат секоја година со одлука на Извршниот одбор на КФМ.

Пресметување на бодовите на кандидатите се врши според табела 2 и тоа:

10. 1	2	3	4	5	6
11. Место	Бодови	ДП	БП	Изб.турн.	Критер.натпр.
12.					
13. 1.	100	2	2	3	2
14. 2.	70	2	2	3	2
15. 3.	40	2	2	3	2
16. 5.	30	-	-	-	-
17. 7.	20	-	-	-	-

- 1.Коефициентот од натпреварите (колона 3 и 4) од табела 2 се множи со бодовите од пласманот,
2. Натпреварувач/ка со најмногу освоени бодови е репрезентативец за Светско првенство,
3. Минимална психо-физичка подготвеност одредена од Стручен совет е услов за учество на Светско првенство,
4. Услов за учество на Светско првенство е минимум 4 реално добиени борби од натпреварите од табела 1 (колона 4 и 5,) и табела 2 (колона 4),
5. Секоја добиена борба се пресметува со плус **10** поени од сите натпревари,
6. Ако два натпреварувачи/ки на крајот имаат ист број бодови, статус репрезентативец ќе го добие натпреварувач/ка со подобар пласман од Државното првенство.

Член 10

Доколку никој од натпреварувачите не ги исполните критериумите од член 9 од овој Правилник, во тој случај тренерот на соодветната државна репрезентација за јуниори 18-21 и сениори може да достави предлог за најмногу пет натпреварувачи кои не ги исполните поставените критериуми, под услов да оствариле две победи на било кој меѓународен натпревар од член 8 од овој Правилник, и да бидат избрани за репрезентативци.

Предлогот од ст.1 од овој член, тренерот во писмена форма го доставува за секој поединец посебно до Стручниот Совет на КФМ, кој дава свое мислење, а конечна одлука донесува Извршниот одбор.

Член 11

Во случај да се појави , натпреварувач кој се стекнал со статусот репрезентативец (од оправдани,официјално аргументирани причини), а неможе да настапи на Балканско, Европско или Светско првенство, тогаш изборот на репрезентативец кој ќе биде замена може да се предлага од наредно рангирааниот во соодветната категорија кој се разгледува како посебен случај кој мора да помине низ следната процедура:

1. Тренерот на соодветната државна репрезентација доставува предлог до Стручниот Совет на КФМ.

2. Стручниот Совет на КФМ своето мислење за конкретниот случај го проследува до Извршниот одбор на КФМ.

3. Извршниот одбор на КФМ одлучува дали тој репрезентативец може да биде заменет со друг, под услов ако се утврди дека истиот има квалитет за таков ранг на натпревари.

Член 12

Ранг листите на натпреварувачите за освоените бодови согласно методологијата од член 8 и 9 од овој Правилник претставуваат јавен документ и јавно се објавуваат на ВЕБ страната на КФМ, после секој натпревар од табела 1.

Репрезентативец на КФМ за учество на Европско, односно, Светско првенство е натпреварувачот кој што е прво рангиран согласно табелата дадена во член 8 и 9.

Клубовите можат да поднесуваат приговори најкасно во рок од 3 дена од објавување на ранг листата на ВЕБ страната.

Член 13

За натпреварите во екипна конкуренција во кумите тренерот на државната репрезентација има дискреционо право слободно да го состави тимот, под следните услови:

Изборот за екипата да биде направен од :

1. натпреварувачи кои во тековната година се рангирани од 1-3 место на Државното првенство/ изборен турнир за светско првенство.

2. натпреварувачи кои учествувале на Државното првенство/ изборен турнир за светско првенство , и не оствариле пласман но во последните 2 год. освоиле медал на Светско првенство, Европско првенство, Балканско првенство, Премиер лига или Светски куп.

3. натпреварувачи кои покажале одговорност , дисциплинираност , потребен квалитет и добра спортска форма при извршување на поставените задачи за време на подготовките и контролните турнири.

Член 14

Репрезентативецот мора да ја носи репрезентативна опрема за која што ќе одлучат надлежните органи на КФМ.

Репрезентативецот задолжително мора да патува и се смести за време на подготовки, турнири и првенства, заедно со останатите репрезентативци во условите кои ќе ги одреди Извршниот одбор на КФМ.

Репрезентативецот кој нема да патува заедно со официјалната делегација и репрезентацијата на КФМ, нема да биде пријавен на натпреварот.

Репрезентативецот мора да покаже максимална дисциплинираност и исполнување на зададените задачи за време на тренинг, подготовки, патување и првенства.

Репрезентативецот мора да биде присутен во текот на подготовки кои ќе бидат одредени од страна на Федерацијата.

Тренерот на репрезентација да има право да исклучи од репрезентација или забрани за настап на репрезентативец кој не се придржува на зададените правила од став 1,2,3 и 5 од овој член.

На одлука на тренерот на репрезентација за време на натпреварот, репрезентативецот и клубот немаат право на жалба.

Репрезентативецот кој што ќе биде исклучен од репрезентацијата или ќе му се забрани право на настап на Балканско, Европско или Светско првенство нема да биде пријавен за учество на соодветното првенство за кое се однесува забраната или исклучувањето од страна на тренерот на државната репрезентација.

Репрезентативец кој смета дека му се повредени правта во смисла на одредбите од овој правилник, има право на приговор до Извршниот одбор во рок од 3 дена по завршување на соодветниот натпревар.

Член 15

Конечниот список на натпреварувачи за учество на Балканско, Европско или Светско првенство на предлог на тренерот на државната репрезентација го усвојува Извршниот одбор на КФМ.

4. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Член 16

Тренерите на државна репрезентација доставуваат свои планови и програми до Стручниот совет и канцеларијата на КФМ, најдоцна до првата недела на декември за наредната календарска година, а Стручниот совет предлог програмата, за работа на репрезентативните селекции за наредната година, ја доставува до ИО, најдоцна до втората недела од декември.

Тренерите на државната репрезентација плановите и програмите пред да ги достават до ИО на КФМ треба да ги усогласат со тренерите на репрезентативците.

Член 17

Планот и програмата мора да содржат официјални подготовки на државните репрезентации како и подготвителни натпреварувачки активности за официјалните натпревари (во согласност со однапред предвидениот буџет од страна на ИО на КФМ за таа намена.)

Член 18

Сите активности кои се однесуваат на репрезентативните селекции и се одобрени од страна на Извршниот одбор на КФМ, мора да се внесат во календарот на активности на КФМ.

5. ИНФОРМИРАЊЕ

Член 19

Покана за репрезентативна активност на репрезентативецот се доставува исклучиво до клубот преку канцеларијата на КФМ.

Член 20

Рок за доставување на информаците до клубовите е најмалку 7 дена пред планираната акција.

6. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 21

Извештаи и анализи Тренерите на државна репрезентација доставуваат до ИО на КФМ најдоцна 3 дена по завршената активност.

7. ФИНАНСИРАЊЕ И НАГРАДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВЦИТЕ

Член 22

Трошоците за настап на репрезентативците на меѓународни првенства (балканско првенство, медитеранско првенство, медитерански игри, европско и светско првенство), паѓаат на терет на клубовите и натпреварувачите.

КФМ ги рефундира трошоците за учество заедно со трошоците за подготовки, како и трошоците за наредното европско, односно светско првенство, доколку репрезентативецот ги освоил следните резултати:

- сениори кои освоиле 1-5 место на Европско или 1-7 место на Светско првенство во ката или кумите индивидуално, доколку оствариле минимум две постигнати победи;
- Јуниори од 18 до 21 година кои освоиле 1-5 место на Европско или 1-7 место на Светско првенство во ката или кумите индивидуално, доколку оствариле минимум две постигнати победи;
- јуниори кои освоиле 1-3 место на Европско или 1-5 место на Светско првенство во ката или кумите индивидуално, доколку оствариле минимум две постигнати победи;
- кадети кои освоиле 1-3 на Европско или 1-5 на Светско првенство во ката или кумите индивидуално, доколку оствариле минимум две постигнати победи.

КФМ ги рефундира трошоците за учество заедно со трошоците за подготовки, како и трошоците за наредното европско, односно светско првенство, доколку резултатите наведени во став 1 од овој член се постигнати и во екипно натпреварување.

Не се врши рефундирање на трошоци за наредното соодветно првенство ст.1 од овој член, освен ако натпреварувачот освои златен медал, и покрај постигнатиот резултат, ако натпреварувачот премине во друга категорија, или ако премине од кадет во јуниор или од јуниор во сениор.

Член 23

Извршниот одбор на КФМ, по претходно определен буџет, со одлука може да ги награди натпреварувачите и другите лица кои постигнале врвен резултат, а се од посебно значење на КФМ, на предлог на тренерот на државната репрезентација и Стручниот совет.

Член 24

Одлука за награда, надомест за стручната работа и исплата на дневници на Тренери на државна репрезентација и други официјални лица донесува Извршниот одбор на КФМ.

8. СЛУЖБЕНА ОПРЕМА

Член 25

За сите Тренери на државна репрезентација и државните репрезентативци на официјалните подготовки и натпревари е задолжително да настапуваат во пропишана спортска опрема од КФМ.

Член 26

За сите Тренери на државна репрезентација и државните репрезентативци е задолжително носењето на свечена официјална облека од КФМ доколку за тоа има потреба (официјални манифестации, приеми и сл).

9. ИЗБОР НА ТРЕНЕРИ НА ДРЖАВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Член 27

Тренерите на државна репрезентација ги избира ИО на КФМ врз основа на Конкурс.

10. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Сите преставници КФМ во своите официјални активности мораат во потполност да ги почитуваат правилата на КФМ, БКФ, ЕКФ, СКФ, МОК, ЕОК и ИОК.

Член 29

Во случај на непочитување на пропишаните норми, секој поединец ќе сноси дисциплински одговорности во склад со нормативните акти на КФМ.

Член 30

Толкување на одредбите од овој правилник дава Извршниот одбор на Карате федерацијата на Македонија.

Член 31

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на начин и постапка како за негово донесување.

Член 32

Со усвојување на овој Правилник престанува да важи и да се применува Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните репрезентативни селекции на Република Македонија од 17.06.2017 година и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за избор, финансирање и наградување на државните репрезентативни селекции на Република Македонија од 04.11.2017 гдина.

Член 33

Овој Правилник стапува во сила со денот на негово донесување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Драган Стојановски